

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 31

Год. LXI

Вторник, 10 мај 2005

Цена на овој број е 80 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.
505. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија.....	2
506. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата столица - Ватикан.....	2
507. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	3
508. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот на Република Македонија.....	3
509. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот „8 Септември“.....	4
510. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот „Илинден - 1903 година“.....	5
511. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот за заслуги за Македонија.....	5
512. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Орденот за воени заслуги..	6
513. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Медалот за заслуги за Македонија.....	7
514. Одлука за описот, изгледот и материјалите од кои се изработува Медалот за храброст.....	7
515. Уредба за методологија за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата.....	10
516. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Германија и Романија.....	11
517. Одлука за формирање на Национална комисија за изработка и имплементација на Национален план за акција за децата во Република Македонија.....	12
518. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифузија за 2004 година.....	13
519. Одлука за давање согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје за 2005 година.....	13
520. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2004 година на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ - Скопје.....	13
521. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2004 година и Извештајот за финансиското работење во 2004 година на ЈП ХС „Злетовица“ - Пробиштип.....	14
522. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создавање на научно-истражувачки кадри.....	14
523. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	14
524. Измени и дополнувања на Упатството за водење на кредитни досиеја.....	15
Објава за трошоците на живот и платите за месец април 2005 година.....	15
Објава за просечната месечна нето плата по работник, за месец април 2005 година.....	15

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

505.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА**

I

Г-дин Љупчо Тозија, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Италија, со седиште во Рим.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 9
4 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

506.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СВЕТАТА СТОЛИЦА - ВАТИКАН**

I

Г-дин Бартоломеј Кајтази, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија при Светата Столица - Ватикан.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ број 10
4 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

507.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

I

Д-р Елеонора Петрова-Митевска, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 11
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

508.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002) донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА
ОРДЕНОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **Орденот на Република Македонија**.

II

Орденот на Република Македонија:

- е составен од орденски знак на ѓердан и од орденска ѕвезда, а е изработен од 280 гр. 18 каратно злато и 320 скапоцени камења од видот брилијант и рубин;
- орденската ѕвезда има основна кружна - ѕвездеста форма со 30 зраци и има димензија од 91 мм., дебелина 2,3 мм. и тежи 101 гр.;
- на краиштата на зраците се вметнати 30 рубини од моделот кабашон со димензија 2,7 мм.;
- надворешниот круг на медалјонот го сочинува низа од 77 брилијанти со димензија од 1,5 мм., врамени со родиумска преслека;
- внатрешните палменти се опточени со бел топол емаил, а плетенката со која е врамен во централното поле име родиумска преслека;

- медалјонот на орденската ѕвезда е идентичен со орденскиот знак, во кружна форма, со димензија од 57 мм., со дебелина од 1,7 мм. и тежина од 51 гр.;
- орденскиот знак е со стилизирана јазолна алка тешка 6 гр., во чија средина е вметнат рубин со димензија иста како рубините на ѓерданот на орденот;
- ѓерданот го сочинуваат спој на два вида ѓердански алки и има должина од 800 мм и тежина од 131 гр.;
- едната алка претставува стилизиран тутунов лист на кој е аплицирано македонското државно знаме изработено со црвен топол емаил;
- втората алка е изработена во кружна форма и во неа е вметнат седумкрак стровилос;
- сите краци завршуваат со вметнат рубин со димензија од 1,25 мм.;
- во целиот ѓердан има вкупно 133 рубини со димензија 1,25 мм.;
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденската ѕвезда и на орденскиот ѓердан; орденската ѕвезда се носи на црвена лента широка 105 мм., која на краиштата има две жолти линии и е изработена од маорирана свила;
- орденот има минијатурна лента со димензии 15 мм., со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-309
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

509.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002), донесувам

О Д Л У К А ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА ОРДЕНОТ “8 СЕПТЕМВРИ”

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **орденот “8 Септември”**.

II

Орденот “8 Септември”:

- основата е со ѕвездеста форма со димензии од 81 мм., тежина 98 гр. и дебелина од 3,5 мм.;
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата;
- осмокраката ѕвезда е во боја на сребро на која е аплициран позлатен венец;
- во средината на орденот е вметнат сверен диск во сребрена боја со димензии од 40 мм.;
- на дискот се контурите на границите на Република Македонија, а во средината е текстот: “8 Септември 1991“, со кирилско и латинско писмо;
- редниот број на орденот, жигот на чистотата на металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот;
- се носи со шнола аплицирана на задниот дел на орденот;
- има минијатурна лента во соодветна боја, со димензии од 15 мм. со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-310
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

510.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002), донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА
ОРДЕНОТ “ИЛИНДЕН - 1903 ГОДИНА”

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **орденот “Илинден - 1903 година”**.

II

- Орденот “Илинден - 1903 година”:
- претставува редизајн на “Илинденската споменица“ од 1953 година (“Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 16/1950 година);
 - основата е во форма на четворокрака ѕвезда со димензии со 71 мм., тежина 76 гр. и дебелина од 4,4 мм.;
 - изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата;
 - четворокраката ѕвезда е во боја на сребро, на која е аплициран позлатен венец;
 - во средината е вметнат сверен диск во сребрена боја со димензии од 30 мм.;
 - на дискот во преден план е претставен борец со знаме, а во заднината се стилизирани фигури на други борци, одделени со позлата;
 - под фигурите на борците е текстот: “ИЛИНДЕН - 1903”;
 - редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот;
 - се носи со шнола аплицирана на задниот дел на орденот;
 - има минијатурна лента со соодветна боја, со димензии од 15 мм. со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-311
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

511.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002) донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА
ОРДЕНОТ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **Орденот за заслуги за Македонија**.

II

Орденот за заслуги за Македонија:

- основата е во ѕвездеста форма, со димензии од 65 мм., тежина 57 гр. и дебелина од 4 мм.;
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата и содржи 8 рубини со димензија од 3 мм.;
- осмокраката ѕвезда е во боја на сребро;
- основните краци се шират во пет помали краци, а во централните е аплициран рубин;
- во средината на орденот е вметнат позлатен испреплетен флорален венец со надворешен дијаметар од 38 мм., што ја одвојува централната осмокрака ѕвезда со дијаметар од 44 мм. од орденската основа со дијаметар од 65 мм.;
- во средината е кружна стилизација на македонското државно знаме со дијаметар од 12 мм.;
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот;
- се носи со шнола, аплицирана на задниот дел на орденот;
- има минијатурна лента со соодветна боја, со димензии од 15 мм. со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-312
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

512.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002) донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА
ОРДЕНОТ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **Орденот за воени заслуги**.

II

Орденот за воени заслуги:

- основата е во форма на осмокрака ѕвезда со димензии од 66 мм., тежина 55 гр. и дебелина од 3 мм.;
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили и 24 каратна позлата и топло емајлирани површини;
- основата е позлатена осмокрака ѕвезда чии краци се емајлирани со топол црвен емаил;
- основните краци се спојуваат во централниот дел, каде е содржана кружна стилизација на знамето на Република Македонија со дијаметар од 12 мм., околу кое е испишано мотото: “ЗА ТАТКОВИНАТА”;
- краците се испреплетени со стилизиран дабов венец во сребрена боја;
- врската меѓу орденот и орденската лента, која се носи околу вратот, е стилизација на позлатена алка со дабови листови под кои се наоѓаат два вкрстени меча во сребрена боја;
- редниот број на орденот, жигот за чистотата на металот и државниот жиг за контрола на квалитетот на жигот на производителот се втиснати на задниот дел на орденот;
- орденот има лента широка 35 мм. и се носи околу вратот;
- орденот има минијатурна лента со димензии од 15 мм. со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-313
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

513.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002) донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА
МЕДАЛОТ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **Медалот за заслуги за Македонија**.

II

Медалот за заслуги за Македонија:

- основата е во кружна форма со димензии од 40 мм., тежина 34 гр. и дебелина од 2,5 мм.;
- 3 мм. надвор од левата страна на габаритот излегува венец од стилизирани дабови гранки;
- од десната страна на медалот има стилизиран житен клас, а во средината се аплицирани границите на Република Македонија, под кои е текстот “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“;
- изработен е од бронза (томбак) со 24 каратна позлата;
- се носи на соодветна триаголна лента;
- минијатурната лента е со димензии од 15 мм. со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-314
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

514.

Врз основа на член 22 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002) донесувам

О Д Л У К А
ЗА ОПИСОТ, ИЗГЛЕДОТ И МАТЕРИЈАЛИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗРАБОТУВА
МЕДАЛОТ ЗА ХРАБРОСТ

I

Со оваа одлука се утврдуваат описот, изгледот и материјалите од кои се изработува **Медалот за храброст**.

II

Медалот за храброст:

- основата е во форма на четворокрака ѕвезда со димензии од 55 мм., тежина 32 гр. и дебелина 2,5 мм.;
- изработен е од сребро со чистота од 925 промили, со 24 каратна позлата и топол емаил;
- од задната страна на четворокраката ѕвезда се вкрстени два меча, а во полето на ѕвездата има осум краци, кои се соединуваат во центарот на медалот;
- околу центарот е аплициран емајлиран круг во бела боја со широчина од 6 мм., во кој со испакнати златни букви е текстот: “ЗА ХРАБРОСТ“, а има и два стилизирани дабови листови;
- врската со триаголната лента за носење претставува испреплетен венец со стилизирани дабови и лоровови гранчиња, споени меѓу себе со две црвено емајлирани панделки;
- редниот број на медалот, жигот за чистотата на металот, државниот жиг за контрола на квалитетот и жигот на производителот се втиснати на задниот дел на одличјето;
- се носи на соодветна триаголна лента, а има и минијатурна лента со димензии од 15 мм со 35 мм.

III

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-315
29 април 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.



Орден на Република Македонија



Орден „8 Септември“



Орден „Илинден – 1903 година“



Орден за заслуги за Македонија



Орден за воени заслуги



Медал за заслуги за Македонија



Медал за храброст

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**515.**

Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04 и 96/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година, донесе

**У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ
ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО КУЛТУРАТА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменските дотации за локалните установи во културата, по општини, општините во градот Скопје и градот Скопје.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2005 година во раздел 180.10, Програма А2 - пренесување на надлежностите на ЕЛС, на ставка 442, е утврдена наменска дотација во износ од 27.000.000,00 денари.

Член 3

Од вкупните средства утврдени во Буџетот на Република Македонија за областа култура во 2005 година се распределуваат по општини, општините во градот Скопје и градот Скопје наменски дотации по следните критериуми:

- Наменски дотации за култура се утврдуваат за општини, општините во градот Скопје и градот Скопје во кои има локални установи во културата на кои што согласно Законот за култура во 2004 година со одлука на советите на единиците на локалната самоуправа, им се преземени основачките права;

- Средствата определени како наменски дотации се користат за остварување на активностите на локалните установи за: стоки и други услуги (комуналии, греење, електрична енергија, комуникации и транспорт, осигурување, патни и дневни трошоци, тековно одржување и други услуги), програмски активности од локален интерес.

Член 4

Министерството за култура ќе ги распредели средствата по општини, општините во градот Скопје и градот Скопје како што е дадено во Прегледот за распределба на наменски дотации за култура од Буџетот на Република Македонија за 2005 година, што е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Средствата за наменски дотации за култура ќе се насочуваат по општини, општините во градот Скопје и градот Скопје од Буџетот на Република Македонија, преку Министерството за култура, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со отпочнување на примената на Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, а до 31.12.2005 година.

Бр. 19-1552/1
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

ПРЕГЛЕД ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИТЕ ДОТАЦИИ ЗА КУЛТУРА ОД БУЏЕТОТ ЗА 2005 ГОДИНА ПО ОПШТИНИ				
Р.бр. - Општина	20 - Библиотекарство	40 - Музичка и сценско - уметничка дејност	80 - Музејска и кинотечна дејност	Вкупно
1	2	3	4	5 (2+3+4)
1. Берово	80.000	126.485	0	206.485
2. Битола	0	0	1.273.160	1.273.160
4. Валандово	80.000	200.866	85.200	366.066
5. Велес	348.383	0	908.296	1.256.679
6. Виница	318.797	92.800	20.000	431.597
7. Гевгелија	818.635	78.181	20.000	916.816
10. Делчево	323.140	0	0	323.140
11. Демир Капија	0	123.055	0	123.055
12. Демир Хисар	80.000	100.414	25.000	205.414
13. Кавадарци	494.748	158.282	203.431	856.461
14. Кичево	0	3.185	0	3.185
15. Кочани	766.942	0	0	766.942
16. Кратово	80.000	57.164	250.879	388.043
18. Крушево	140.000	72.892	30.000	242.892
19. Куманово	987.983	0	0	987.983
21. Македонски Брод	80.000	78.806	30.000	188.806
22. Неготино	422.524	0	301.542	724.066
24. Пехчево	190.482	52.157	20.000	262.639
25. Прилеп	884.581	0	0	884.581

26. Пробиштип	80.000	177.549	30.000	287.549
27. Радовиш	281.792	103.959	0	385.751
28. Ресен	80.000	289.230	170.000	539.230
29. Свети Николе	80.000	256.426	313.775	650.201
31. Струмица	516.258	61.547	0	577.805
33. Штип	0	5.772	20.000	25.772
40. Врапчиште	0	75.226	30.000	105.226
50. Ново Село	0	52.799	0	52.799
74. Чучер Сандево	0	90.860	0	90.860
75-84. Скопје	3.984.943	3.700.648	6.191.206	13.876.797
ВКУПНО:	11.119.208	5.958.303	9.922.489	27.000.000

516.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/01 и 5/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО ГЕРМАНИЈА И РОМАНИЈА**

1. За учество на вежбата "Во духот на ПЗМ", комуникациско-информатичка вежба "Комбиниран напор 2005" (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во Баумхолдер - Германија и Костанца - Романија, во периодот од 10-ти до 27-ми мај 2005 година, се испраќа единица во состав од 23 (дваесет и три) припадници од родот за врски од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: АРМ), од кои 17 (седумнаесет) припадници на АРМ во Баумхолдер - Германија и 6 (шест) припадници на АРМ во Костанца - Романија, со опрема по спецификација која и е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластени потписници на документот со кој е регулиран статусот на единицата за време на Вежбата и придржување кон одредбите од Меморандумот за учество и пропратните технички документи, од македонска страна се определуваат заменикот на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија за борбена готовност и операции, генерал-мајор Мирослав Стојановски и државниот советник во Министерството за одбрана, Васил Зимбаков.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1737/1
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

на возила и опремата за врски за вежбата "Здружени напори 2005" во Германија

Ред. број	Назив на средствата	Сериски број	Тарифен број	Количина	Единечна цена (ЕВРО)	ВКУПНО (ЕВРО)
1	ДАТЦ "Definity IP 600 "	02DR07750744, 01ДР10901401 (основен кабинет) 02DR08750713 , 01DR09902734 (дополнителен кабинет)		2	45,000	90,000.00
2	Телефон ISDN	97SP69292488 97SP69292335 97SP69292459 97SP69292339		4	800	3,200.00
3	Телефон дигитален	027G37003660 027G37003638 027G37003811 027G37002488		4	250	1,000.00
4	Телефакс	3EABA068934		1	300	300.00
5	Switch	SG24203326 SG24203189 SG24203329		3	2,300	6,900.00
6	Hub	SG24262107		1	800	800.00
7	Телефон аналоген	390AV006315 390AV006426 390AV006429 390AV006425 390AV006078 390AV006525		6	90	540.00
8	Модем - LTU HT210	ББ		4	1,450	5,800.00
9	Модем - LTU HC212	ББ		4	1,450	5,800.00

10	Радио уред RF-5800V MP108	CO4634, CO4646 CO4109	3	16,000	48,000.00
11	Радио уред RF-5800H MP026 400W	* S/N G1700/K-7978/K-7977 KUPLER RF 382A-15 S/N J6160 RF 5800H MP026 S/N CO4039 * S/N G1708/K-7986/K-7988 KUPLER RF 382A-15 S/N J6159 RF 5800H MP026 S/N CO4044	2	50,000	100,000.00
12	Радио уред RF-5800V-B 104 10W	CO1938/K-7760, CO1946/K-7800	2	16,000	32,000.00
13	Радио Motorola GP-340 VHF	672TBGZ062; 672TBGZ073 672TBGZ050; 672TBGZ057 672TBGZ048; 672TBJ1X64	6	1,000	6,000.00
14	Лап Топ компјутер - Panasonic CF-29	4JKA63754 4JKA64138 4JKA63711 4JKA64292 4JKA63723	5	6,000	30,000.00
15	Полнач за ак. RF-5059 CH002	CO650/CO539	1	5,000	5,000.00
16	Персонален Сметач HP Vectra P IV	NL145616409	1	500	500.00
17	Server HP LH 3000	FR14616409	1	3,500	3,500.00
18	Лаптоп Dell	CCRK91J, 9CRK91J 2JRK91J, 2DRK91J	4	1,500	6,000.00
19	Штампац ХП ЛасерЈет 1100	FRGR210779	1	400	400.00
20	Алат	ББ	1	200	200.00
21	електричан греалка	ББ	2	50	100.00
22	Ruter Cisco	JAC0548716R, JMX0628F0FG	2	1,700	3,400.00
23	Комплет униформа	ББ	19	100	1,900.00
24	Форд Фокус	WFOFXHWPDF4S17588	1	12,000	12,000.00
25	Теренско возило	407820/9023611 број на шасија 2242764 број на мотор	1	20,000	20,000.00
				ВКУПНО (ЕВРО)	383,340.00

СПЕЦИФИКАЦИЈА
на возила и опремата за врска за вежбата "Здружени напори 2005" во Романија

Реден број	Назив на средствата	Сериски број	Тарифен број	Количина	Единечна цена (ЕВРО)	ВКУПНО (ЕВРО)
1	Радио уред RF-5800V MP108	CO4306 CO4669		2	16,000	32,000.00
2	Радио уред RF-5800H MP026	CO6481 CO6650		2	16,000	32,000.00
3	Радио Motorola GP-340 VHF	672 TCSS719 672 TCSS711 672 TCSS364		3	1,000	3,000.00
4	Лап Топ компјутер - Panasonic CF-27	1DKSA09153 1FKYA04479		2	7,500	15,000.00
5	Полнач за ак. RF-5059 CH002	C0537/C0772		1	5,000	5,000.00
				ВКУПНО (ЕВРО)		87,000.00

517.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА ИЗРАБОТКА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА АКЦИЈА ЗА ДЕЦАТА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се формира Национална комисија за изработка и имплементација на Националниот план за акција за децата во Република Македонија (во натамошниот текст: Национална комисија).

2. Националната комисија се формира со цел:

- да изработи Национален план за акција за децата во Република Македонија,
- да ја следи во континуитет имплементацијата на Националниот план за акција за децата во Република Македонија и на Конвенцијата за правата на детето на Обединетите Нации.

3. Националната комисија ја сочинуваат по еден претставник од:

- Министерството за надворешни работи,
- Министерството за образование и наука,
- Министерството за труд и социјална политика,
- Министерството за внатрешни работи,
- Министерството за правда,
- Министерството за здравство,
- Агенцијата за млади и спорт,
- Агенцијата за информации.

Во работата на Националната комисија учествува и заменикот на Народниот правобранител за должен за заштита на правата на децата, а по потреба и претставници на други релевантни институции и невладини организации во Република Македонија.

4. Министерството за образование и наука, во соработка со Министерството за надворешни работи ја координира работата на Националната комисија.

Административно-техничките работи на Националната комисија ги врши Министерството за образование и наука.

5. Националната комисија поднесува еднаш годишно извештај за својата работа до Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1553/1
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

518.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА
ЗА 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Годишниот извештај за работењето на ЈП Македонска радиодифузија за 2004 година бр. 02-339/2 од 25.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 25.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-1325/1
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

519.

Врз основа на член 11, точка 8 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА НА ЈП ЗА
ВОДОСНАБДУВАЊЕ “СТУДЕНЧИЦА“-СКОПЈЕ ЗА 2005 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната инвестициона програма на ЈП за водоснабдување “Студенчица“-Скопје за 2005 година бр. 02-1437/2 од 27.12.2004 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 27.12.2004 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-216/1
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

520.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.05.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО ЗА 2004 ГОДИНА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
“СТУДЕНЧИЦА“ - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето за 2004 година на Јавното претпријатие за водоснабдување “Студенчица“ - Скопје бр. 02-202/2 од 18.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на седницата одржана на 18.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-930/1
5 мај 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

521.

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02 и 40/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.04.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2004 ГОДИНА И ИЗВЕШТА-
ЈОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ВО 2004 ГОДИНА НА
ЈП ХС “ЗЛЕТОВИЦА” - ПРОБИШТИП

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Годишната сметка за 2004 година и Извештајот за финансиското работење во 2004 година на ЈП ХС „Злетовица“-Пробиштип, усвоени со одлуки на Управниот одбор на ова јавно претпријатие бр. 0202-81/3 и 0202-81/4 од 3.03.2005 година, донесени од Управниот одбор на Јавното претпријатие ХС „Злетовица“ - Пробиштип, на седницата одржана на 25.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-920/1
11 април 2005 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

522.

Врз основа на член 36 а во врска со член 45 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност (“Службен весник на РМ“ бр. 13/96 и 29/2002), министерот за образование и наука донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ И
КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ
НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ

Член 1

Во Правилникот за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создавање на научно-истражувачки кадри (“Службен весник на РМ“ бр. 33/2004), во член 4 став 1 алинеја 4, член 5 став 1 алинеја 4 и во член 7 став 2, бројот “2/3“ се заменува со бројот “1/2“.

Член 2

Во член 11 став 1 алинејата 1 се брише.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

“Кандидатите кои конкурираат за стипендија за стекнување на докторат во земјата, потребно е да имаат и завршено последипломски студии“.

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: “и странство“ се бришат.

Ставот 3 станува став 4.

Член 3

Во член 14 став 3 алинеја 2, бројот “2/3“ се заменува со бројот “1/2“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-716/1
29 април 2005 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
д-р **Азиз Положани**, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

523.

Врз основа на член 80, став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Рамне - Општина Охрид.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија”.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Рамне, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето (“Службен весник на СРМ” бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3159/1
5 мај 2005 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

524.

Врз основа на член 69 од Законот за Народната банка на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003 и 40/2004) и точка 21 од Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (“Сл. весник на РМ” бр. 21/2002 - пречистен текст), гувернерот на Народна банка на Република Македонија, донесе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ НА КРЕДИТНИ ДОСИЕЈА

I. Во Упатството за водење на кредитни досиеја бр. 2869 од 04.09.2001 и 2479 од 16.07.2003 година се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во Глава II, точка 4, после ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“При склучување на кредитни работи, посебниот дел на кредитното досие треба да содржи и: анализа на валутната структура на финансиските извештаи, оценка на можноста за генерирање девизни приливи, нивото на вкупните девизни обврски на комитентот, оценка на големината и структурата на девизните приливи според валута и рочност, како и сите останати елементи од кои што ќе може да се согледа нивото на курсен ризик на кое е изложен комитентот во своето работење.”

II. Овие измени и дополнувања влегуваат во сила со денот на нивното објавување во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе започнат да се применуваат во рок од 30 дена од влегувањето во сила на овие измени и дополнувања.

Бр. 7396
9 мај 2005 година
Скопје

Гувернер,
м-р Петар Гошев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Трошоците на живот за месец април 2005 година, во однос на месец март 2005 година, се пониски за 0,1%.

2. Исплатата на платите за месец април 2005 година, во однос на месец март 2005 година, работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец април 2005 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	5.943
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	8.684
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	7.607
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на тресет	6.276
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	0
14	Вадење на други руди и камен	8.713
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.640

16	Производство на тутунски производи	9.033
17	Производство на текстилни ткаенини	4.258
18	Производство на предмети за облека: доработка и бојење на крзно	3.218
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	1.410
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.333
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7.769
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.323
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	13.180
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	13.969
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.149
26	Производство на производи од други неметални минерали	9.387
27	Производство на основни метали	8.913
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.306
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.066
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	9.498
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	5.920
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	5.233
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11.208
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	5.054
35	Производство на други сообраќајни средства	8.022
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	3.856
37	Рециклажа	4.252
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	11.112
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.198
45	Градежништво	5.969
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	10.023
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10.479
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5.988
55	Хотели и ресторани	6.727
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	6.482
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	17.427
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	10.240
64	Поштенски активности и телекомуникации	13.492
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	16.296
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	17.164
67	Помошни активности во финансиското посредување	21.963
70	Активности во врска со недвижен имот	10.461
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.482
72	Компјутерски и сродни активности	9.318
73	Истражување и развој	8.843
74	Други деловни активности	8.196
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	9.372
80	Образование	7.570
85	Здравство и социјална работа	7.819
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7.749
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10.509
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	7.621
93	Други услужни дејности	7.602
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Министер,
Стевчо Јакимовски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.

